



IDSCS

Институт за демократија

„Социетас цивилис“

Јавното мислење во Македонија за рејтингот
на политичките партии и личности

www.idscs.org.mk

21.април.2006
Скопје

ЈАВНОТО МИСЛЕЊЕ ВО МАКЕДОНИЈА ЗА РЕЈТИНГОТ НА ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ И ЛИЧНОСТИ

Во периодот помеѓу **24.04.2006** и **25.04.2006** стручниот тим на Институтот за демократија спроведе телефонска анкета за испитување на перцепциите на граѓаните за политичките партии во Македонија, како и нивното мислење за лидерите на политичките партии.

КОРИСТЕНА МЕТОДОЛОГИЈА

Истражувањето беше спроведено според стандардизиран прашалник и врз основа на стратификуван примерок кој е репрезентативен за населението во Република Македонија. Во примерокот беа запазени демографските специфики на населението (полова структура, старосни групи, степен на образование, занимање и етничка припадност), а беше направена и соодветна поделба на испитаниците според местото на живеење (урбана или рурална средина, со тоа што Скопје беше земено како посебна целина заради своите посебности). Во примерокот беа застапени испитаници од сите изборни региони во Македонија според поделбата од 2002 година.

РЕЗУЛТАТИ ОД АНКЕТАТА

Со испитувањето беа опфатени вкупно **1 111 испитаници**. Од нив 492 испитаници се мажи, а 619 се жени, односно 44,3% од испитаниците се мажи, а 55,7% се жени.

Во однос на **старосните групи** 250 (22,5%) се млади до 29 години. Понатаму 191 (17,2%) имаат помеѓу 30 и 39 години, 231 или 20,8 се на возраст помеѓу 40 и 49 години, 217 испитаници односно 19,5% од вкупниот број се во старосната група помеѓу 50 и 60 години, а 222 (20%) се постари од 60 години.

Според **образованието** 6,9% од испитаниците немаат завршено основно образование, а 16,3% имаат само основно образование. Најголем дел од нив или 54,5% имаат средно образование. Од останатите испитаници 5,3% имаат виша стручна спрема, а 16,9% се со високо образование.

Во однос на **професијата** на испитаниците, најголем дел од нив се изјасниле како работници (20%), невработени (18,2%) и пензионери (17,4). Потоа следат службениците со 13,5%, оние кои се изјасниле како домаќинки се 10,4%, студенти/ученици со 8,1%, од приватниот сектор се опфатени 5,4%, земјоделците со 3% и интелегенцијата со 3,6%.

Според **етничката структура**, најголем дел од испитаниците се етнички Македонци и тоа 803 од нив или 72,3% од вкупниот број, а втори по бројност се етничките Албанци со 258 испитаника или 23,2%. Потоа следат Србите со 1,6%, Турците со 1,3%, Ромите со 0,9%, Власите со 0,5%, а на крајот се Бошњациите и оние кои изразиле припадност на некоја друга етничка група со 0,1%.

Доколку се погледне структурата на испитаниците според **местото на живеење** ќе видиме дека 25,6% се од поголемите градови во Македонија, а 22,1% се од помалите градски средини. Додека 29% од сите испитаници се од рурални средини, 23,4% од нив се од Скопје.

Во склоп на истражувањето, **подеднакво беа опфатени шестте изборни региони во Република Македонија**, при што отстапувањата меѓу регионите во поглед на нивната застапеност во анкетата се движеа во рамките на дозволеното (+/-1%).

АНАЛИЗА НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Анкетниот прашалник се состоеше од **три прашања**, на кои испитаниците ги дадоа следните одговори:

ПРВОТО ПРАШАЊЕ во анкетата беше **доколку следната недела би се одржале парламентарни избори, за која партија би гласале?** На ова прашање 32,8% се изјасниле дека нема да гласаат за ни една партија, 17,6% не дале одговор, а 1,9% од испитаниците би гласале за друга партија. Вкупниот процент на овие испитаници е 52,3%, наспроти кои стојат определените со 47,7%.

Од анкетираниите граѓани кои се определија за една политичка партија се добија следните резултати:

Политичка партија	%
НЕПРЕДЕЛЕНИ	52,3%
Од ОПРЕДЕЛЕНИТЕ 47,7% испитаници се добиени следните резултати:	
ВМРО-ДПМНЕ	29,0
СДСМ	20,7
ДУИ	16,1
ДПА	10,4
НСДП	9,4
ДОМ	5,9
ВМРО-Народна	3,3
ПДП	3,1
ЛДП	0,8
Земјоделска партија	0,6
ДРУМ	0,4
ПЕО	0,2

Од испитаниците кои се определиле за една политичка партија, одговорите на ова прашање покажуваат дека ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ го имаат највисокиот рејтинг (29% и 20,7% следствено), додека ДРУМ и ПЕО го имаат најнискиот (0,4% и 0,2% следствено).

Во **ВТОРОТО ПРАШАЊЕ** граѓаните требаше да одберат еден македонски политичар во кој имаат најголема доверба. На ова прашање 40,9% се изјасниле дека немаат доверба во ниту еден политичар, 7,7% не дале одговор, а 8,7% од испитаниците имаат доверба во друг политичар. Вкупниот процент на овие испитаници е 57,3%, наспроти кои стојат определените со 42,7%.

Од испитаниците кои се определија за одреден политичар, се добија следните резултати:

Политичар	%
НЕОПРЕДЕЛЕНИ	57,3
Од ОПРЕДЕЛЕНИТЕ 42,7% испитаници се добиени следните резултати:	
Никола Груевски	32,2
Али Ахмети	17,2
Тито Петковски	14,9
Арбен Џафери	11,7
Владо Бучковски	7,7
Лилјана Поповска	7,2
Абдулади Вејсели	3,3
Љубчо Георгиевски	3,3
Васил Тупурковски	0,9
Велија Рамковски	0,5
Ристо Пенев	0,5
Доста Димовска	0,5
Маријан Ѓорчев	0,2

Процентите во ова прашање покажуваат дека на првите две места се наоѓаат Г-динот Никола Груевски со 32,2% и Г-динот Али Ахмети со 17,2%. Најдолу на табелата е Г-динот Маријан Ѓорчев (0,2%).

ТРЕТОТО ПРАШАЊЕ гласеше **какво е вашето мислење за следниве политичари?** За разлика од претходните прашања каде испитаниците сами требаше да се определат за еден од опционалните одговори, во ова прашање на граѓаните им беше понудена листа од осум политичари за кои тие требаше да го дадат своето мислење, позитивно или негативно.

Политичар	Позитивно мислење	Негативно мислење
Тито Петковски	37,9	44,1
Лилјана Поповска	37,2	40,1
Никола Груевски	31,1	51,4
Владо Бучковски	24,5	57,9
Али Ахмети	21,5	63,7
Арбен Џафери	17,6	66,7
Велија Рамковски	15,8	56,5
Љубчо Георгиевски	11,5	74,2

Според овие резултати, првите две места ги делат лидерите на новите политички партии Г-динот Тито Петковски со 37,9% позитивно и 44,1% негативно мислење и Г-ѓата Лилјана Поповска со 37,2% позитивно и 40,1% негативно мислење. На крајот од табелата се Г-динот Велија Рамковски и Г-динот Љубчо Георгиевски.

НАПОМЕНА:

Одговорите ја одразуваат демографската структура на испитаниците и нивните преференци и ставови.

Сите истражувања на институтот се подложни на статистичка грешка која изнесува +/- 3,1% . Поради тоа сите резултати претставени во извештајот можат да се движат во тој интервал.

Институт за Демократија, Центар за истражување